


КАРПОШ

НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН



ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
20 - 26 декември 2021 Билтен бр. 456

УЧЕНИЧКИОТ ПАРЛАМЕНТ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА КАРПОШ



Во просториите на локалната самоуправа, денеска, се одржа работна средба меѓу членовите на ученичкиот парламент од ООУ „Димо Хаџи Димов“ (Влае 2), и претставничките од Секторот за дејности од јавен интерес и Секторот уредување на градежно земјиште и комунални работи при општина Карпош. Иницијативата потекна од ученичкиот парламент, кој претходно реализираше повеќе активности поврзани со детските права, како дел од проектот „И јас имам глас“, во соработка со Фондацијата „Чекор по чекор“.

Во рамки на средбата, основците од „Димо Хаџи Димов“ разговараа со стручните лица од општина Карпош, на тема која ја опфаќа реализацијата на човековите права на децата, како и стандардите кои државите мораат да ги почитуваат. Како што велат тие, нивната цел е да се запознаат со имплементацијата на Конвенцијата за правата на децата, во општината во која се школуваат и живеат. Во таа насока, основците поставуваа прашања и се информираа за слободата на изразување на децата, како општината се грижи за децата без семејство и за лицата со атипичен развој и на кој начин локалната самоуправа придонесува кон подобрување на условите за работа во училиштата.

Како што истакнаа младите претставници на училишниот парламент, нивната приоритетна активност е предлог – иницијатива за безбедност на основците во сообраќајот во околината на нивното училиште. По тој повод, тие апелираа за поголема соработка на општината со другите одговорни институции. Имено, основците од Карпош инсистираа на поригорозна сообраќајна контрола на улиците кои гравитираат околу нивното училиште, поставување на поголем број на сообраќајни знаци, обезбедување на дополнителни безбедни премини по булеварите, како и означување на пешачките зони и премини. Од практични причини, ученичкиот парламент побара да се организираат предавања, на кои службениците од Полициската станица „Карпош“, конкретно ќе ги запознаат учениците со безбедносните правила на сообраќајната култура.

ИЗВЕСТУВАЊЕ



По наредба на градоначалникот Стевчо Јакимовски извршена е проверка на хидрантската мрежа и противпожарната опрема во 12 градинки и 10 основни училишта на територија на општината од страна на Одделението за заштита и спасување.

При проверката констатирано е дека сите ПП апарати се исправни и редовно сервисирани. Недостасувале 9 ПП црева и 3 млазници, кои во текот на истиот ден се обезбедени и доставени во објектите.

Што се однесува до хидрантската мрежа функционира секаде, но има недоволен притисок. Во две градинки воопшто нема хидрантска мрежа. Од тие причини, согласно законските прописи уште денеска се испорачани поголеми ПП апарати S-50 и S-100. Овие апарати согласно законот, ќе бидат замена или дополнување на хидрантската мрежа додека не се обезбеди соодветно техничко решение за функционирање на хидрантите со полн капацитет.

Оваа контрола и подготовка за зимата е направена согласно опасностите од евентуални пожари, а во таа насока веќе се вршат и обуки за ПП делување преку Дирекцијата за заштита и спасување.

Состојбата во објектите поединечно може да ја видите на документот во прилог.